


1



HOKO

---

1942  
1977

ДРУШТВО НА ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ ЗА ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ НА МАКЕДОНИЈА

МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ — СКОПЈЕ

9 — 28 ФЕВРУАРИ 1977

**НИКО П. ТОЗИ • ВИЗУЕЛНИ КОМУНИКАЦИИ**

ОСТВАРУВАЊА — ДЛУПУМ • РЕДАКЦИСКИ ОДБОР, ПОДГОТОВКА НА КАТАЛОГОТ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ИЗЛОЖБАТА:  
С. АБАЦИЕВА-ДИМИТРОВА, Т. АНДРЕЕВСКИ, Д. БОШНАКОСКИ, В. ВАСЕВА, Б. ДРНКОВ, Р. КАЛЧЕСКИ, М. ЛАЗАРОВ,  
Б. ПЕТКОВСКИ • ПРЕДГОВОР: Б. ПЕТКОВСКИ • БИБЛИОГРАФИЈА: Ж. ТОЗИ • ФОТОГРАФИИ: К. БИЛБИЛОВСКИ,  
Б. ДРНКОВ, М. ЈОВАНОВИЋ, Г. ПОПОВ • ЈАЗИЧНА РЕДАКЦИЈА: Т. И Т. АРСОВСКИ, В. БИСЕРОСКА.





Потишувач училиште,

Чеституваме на генерација родена на Балканот, која во второто на крваваша боја се најде во бројниот бројки што имаат посредник од иницијативата за кое слушане и учеште, избра тој кој иднина ќе биде и побека од афи дејствии е нејзин ден.

На тоа учење беше посветен и нашиот постеден гас. На исклучувањето и негативота ке испорогија македонски, кој предаде да се премостуваат и се оправдуваат, а некогаш други и да се поинспираат, насилувајќи ги сите ивроречки силы за отпорување на оштетите постреди на оштетеността.

Во таквото првение на Развојотски на слободата нашите никулчи се развија и даваат подобри во сите гори на нашето сопствено оштетенско-економско живеење. Годините што изминаваат и останаваат за нас и подобриштво од нашата првична барајќи балканизација. За тоа, драми училиште, Вие се обраќам Вам за поддршка на ученето и на овој мој скромен придонес во една од исклучувајќи дисциплините што ги имаате, а за која се определени, и во која, покрај стручното и оштетенско академирање, издаваат време и силни комплиментирани да ја борат. Многу од училиштата што ги имаате се обликуваат со бројни соработници, зароди намената што ја имаат, остануваат недоволни и скромни. Оние, пак, што ги превзема индустриската снажувања дел на нашата убедба и стапност. Исто тоа ивроречкото придонесето во нашата културен расцвет, ќе бидеат задоволен дека, премостувајќи ги македоните, сум отворил дарот еден дел од младешките жрејби.

Ран вечервам дека ќе напишаам се да изнастам силу и во иднина да ѝ се здобијувам флагот на културата со нови прилози во кои ќе ѝ се заокружат долгашкото искуство, стварајќи првите и вторите на идниот генерација, како што ѝ се правеше. Исто тоа за наставниште учителци.

Скопје, 29 ноември 1976.

Со уважување,

H. Todorov

„Изложбата МАКЕДОНСКИ ДРАГУЉИ, организирана од Друштвото на ликовните уметници за применетата уметност на Македонија во рамките на бројните изложби и манифестации што се одржуваат во Нови Сад, во деновите кога заседава Петтиот конгрес на Сојузот на ликовните уметници за применетата уметност на Југославија, дава целосен пресек и слика за творечкиот тренд во сите области на применетата уметност и дизајнот во Социјалистичка Република Македонија.

Творештвото на колегите од Македонија е сè поприсутно во современите текови на применетата уметност и дизајнот на Југославија. Со години на ред забележителни се творбите на Нико Този во областа на графичкиот дизајн и визуелните комуникации, на кои им дава посебно обележје“.

ДРАГОСЛАВ СТОЈАНОВИЌ — СИП

Ректор на Универзитетот на уметностите — Белград

(Изјава за Радио Нови Сад и Радио Скопје на 17 април 1971 година)

ТОЗИ НИКО, меѓу првите во СР Македонија пристапи кон проучување на наставната проблематика по предметот ликовно воспитување. Тој е првиот во Републиката кој има напишано неколку прирачници за ликовни педагози. Во овие прирачници беше обработувана проблематика содржана во тогашните наставни програми, а кои допринесуваа за правилното изведување на часовите по ликовно воспитување.

Този Нико има голем придонес за развојот на ликовното воспитување во првите децении од нашиот развој и со тоа што преку Советот за грижи и воспитување на децата на СРМ пристапи кон формирање Центар за собирање детски цртежи. Овој Центар организира повеќе републички изложби на ученички ликовни творби и организираше републички советувања на ликовни педагози. Советувањата многу помогнаа за развојот на ликовното воспитување во сите делови на нашата република.

И денес Този Нико е активен во Здружението на ликовните педагози и творечки учествува во развојот на ликовната педагогија кај нас. Тој често бил член на Управниот одбор на Здружението, а во еден мандатен период бил и потпретседател на Сојузот на ликовните педагози на Југославија.

ВАНЧО ГОРГИЕВСКИ

Претседател на Здружението на ликовните педагози на СРМ


(Реч одржана на Годишното собрание на Здружението на ликовните педагози на СРМ на 17 април 1975 година во Титов Велес по повод доделувањето ПРИЗНАНИЕТО на Здружението за особени заслуги во развојот на ликовното воспитување.)

„На патот низ нашата Република, придружувани од другарот Този, ќе видите многу, ќе се запознаете со нашето историско и културно минато и изворно ќе чуете за нашата современост, бидејќи речиси нема настан од нашиот општествен и културен живот во кој Този нема земено учество и не вткал свој придонес“.

ЦВЕТАН ГРОЗДАНОВ

Претседател на Републичката комисија за културни врски со странство

{Од поздравните зборови на свечениот ручек приреден во чест на Словачката културна делегација во Охрид, на 18 октомври 1973 година}.



Факсимил од Повелбата на  
ДЛУПУМ за избор на Нико Този  
за почесен претседател на Дру-  
штвото.

Ликовно обликувана од академ-  
скиот сликар Драгутин Аврамов-  
ски - Гуте.

## ТВОРЕШТВОТО НА НИКО ТОЗИ

Со антологиската изложба на Нико Този: „Визуелни комуникации“, се зачнува, се надевам, една нова практика во нашиот ликовен живот.

Ќе ја наречам стремеж да се насочиме кон проучување и вреднување на сите видови општење меѓу луѓето со предмети, форми, бои, а во кои нашите односи, нашите комуникации, сакаме да ги изразиме во облици што ја здружуваат функцијата и естетското. Преку оваа изложба си помагаме себеси да станеме посвесни колку суштествено човечниот, хуманизиран вид изразување на дадена „порана“, „сигнал“, „информација“, упатени кон другите, е животна неопходност на нашата работна и воопшто социјална дејност. Колку ни е неопходно нашето сенојдневие да го „естетизираме“ и од „гола“ нужност, груба функција, да го префрлимме до нивото на творечкото изразување; да навлеземе и со него во „областа на убавото“.

Иако, можеби, не е точно да се тврди дека бевме потполно „затворени“ за втанви пројави на човечката креација кај нас; иако не може да се рече оти бевме лишени од сознанието за важноста што ја имаат вакви „интервенции“ во „дотерувањето“ на практиката на нашите над три децении долги разновидни национални активности, се наметнува впечатокот за еден амбивалентен однос кон нив. Така, кога сме „притеснети“ од непосредната „потреба“, од сознанието за неминовноста на одредена цивилизирана форма на нашите реакции, спремни сме краткотрајно, кампањски да се ангажираме во нивното решение. Тогаш често ни стануваат необично „важни“, „неодминливи“ личностите што можат да разрешат подобро или полошо некој даден проблем.

Една од нив, според мене, една од најистакнатите и најкомплетните — е личноста на Нико Този.

За да се оформи танов широк проентантсно-изведувачки ангажман каков што е тој на Нико Този, беа неопходни повеќе претпоставки.

Едната од нив, несомнено, е поврзана со самата личност на уметникот. Мошне рано, но нетповикливо како определба, уште во детството, Този се „отвори“ за оние безбројни ликовни предизвици што му ги упатуваше неговиот роден град Охрид. Таа ризница на нашата средновековна култура и уметност го определи и типот на професионалното образование на Този.

Наспоредно со учењето во гимназијата во Охрид и Панчево (1935—1941) Този ќе биде еден од најпационираните и најактивни ученици во одделението за иконографска уметност на своевидното Училиште за применета уметност во Охрид, во периодот од 1938 до 1943. Веќе во ова Училиште Този се освоеши да согледа две важни компоненти за сето свое натамошно дејствување. Прво, тој стана свесен за сложеноста и слоевитоста на изразниот систем вграден во нашата ликовна традиција; второ, ја разбра важноста, неминовноста на усвојувањето што посолидни професионални знаења и вештини. Всушност, во Училиштето Този го изгради својот професионален лин во духот на најдобрите традиции на нашите мајстори од минатото: иконописците, копаничарите, кујунџиите, илуминаторите, „краснописните“ итн.

Меѓутоа, образоването на Този во Училиштето не беше еднообразно. Благодарение на дејствувањето, во различен обем и дострел, на некои професори: на вајарот Бранислав Јованчевиќ, на сликарот и графичарот Бранко Шотра, пред војната и на Димитар Друмев, академски сликар (историја на уметноста и стиловите), во времето на војната, Този можеше да усвои и знаења од еден поширок и посовремен вид. Наспоредно со тоа да стане свесен, благодарение на контактот со Б. Шотра, за една поширокна социјална функција на уметноста: дена и уметноста е дел од општествениот живот на нашето време, дена може и мора да учествува и влијае на неговите манифестации. Впрочем, за тоа како го чувствува влијанието на својот „учител“ (веројатно Б. Шотра) врз себе и својата генерација, зборува самиот Този во тука објавеното „Писмо до учителот“.

Несомнено е значењето и на краткотрајното школување на Този во Вишото училиште за индустриска уметност во Русе (1944). „Образовната верига“ на Този со ова не се докрајчи: таа ќе продолжи и по војната (студии на групата за историја на уметноста на Филозофскиот факултет во Скопје; диплома на групата за ликовно воспитување со историја на уметноста на Педагошката академија во Скопје 1952). Меѓутоа, веќе од 1943, уметникот симболично (учество на изложбата на група уметници и ученици на Училиштето во Охрид) ја започна својата нариера. Идната година Този, нано учесник во НОВ и чле на агитпропите на разни наши воени единици, создаде циклуси на цртежи од животот и борбените дејствија на овие единици, дрворези со ликови на борци, команданти и истакнати раководители на сојузниците (за потребите на редакциите на џебните и сидните весници, митинзи и културно-просветни приредби).

Го сметам и ова време дел од „вистинското“ школување на Този, бидејќи со дејствувањето во овие специфични услови тој ќе стане дефинитивно идејно и творечки оспособен да се впушти, веднаш по војната, во вителот на сложените општествени, професионални и творечки задачи што му се наметнува; или, кои тој сам си ги поставуваше и решаваше, дејствувајќи како активна, многувидно ангажирана личност.

При едно поопстојно истражување, веројатно, ќе можат да се расчленат повеќе фази во творештвото на Н. Този. Во сегашната етапа на неговата проученост можат, според мене, да бидат унанани некои негови особини и неколку развојни моменти.

Пред сè, творештвото на Този поради својот нарактер е условено, во поголема или помала мера, од оној што нарачува одделно негово дело, односно: од оној што му поставува одделна задача на творецот од позиција дека нарачаната реализација треба да биде ненаде и за нашето „применета“; да обави одредена, за нашето наменета функција. Оттука може да се јави арбитражата на нарачателот од спектот на неговите можности (материјални, времененски) и разбирања за начинот, односно за стилот на обликувањето на она што го нарачува.

Тука треба да се напомене дека видот на творечкото дејствување на Този е вообичаено кај нас да се означува како применета уметност.

„Применетото“ е термин што служи за замена на она што се обидов да го определам нако вклучување на сферата на естетското, на облици вградени „според законите на убавото“ во стварноста на секојдневното човеково дејствување. Превезот на разбирањата што во различен степен ја степенуваа оваа форма на обликување на некое стапало кое е под нивото на „чистата уметност“, ја придушуваше неговата важност, му ја одземаше вистинската вредносна категорија која му припаѓа.

Притоа се јавува цела скала разлики во овој однос, поврзан и со разновидноста на производите на применетата уметност и дизајнот воопшто. Така и во творештвото на Този постојат остварувања реализирани нако унинати или други „применети“ нако проект за сериска изведба. Извесната „ефемерност“ на одделни реализацији на Този: создадени само за дадена прилика, дури недостапна на јавно „консумирање“ и за краткотрајна временска сенвенца, исто така, е придржник на неговото дејствување. Оттука, творештвото на Този неопходно ќе остане оштетено и нецелосно согледано. А во зависност од „репрезентативноста“ на случајот и формата во која се остварува некој негов проект, овие често беа понагласено вреднувани — професионално или преку одделни општествени признанија. Кога сме туна, морам да одбележам ден „стручната“ критика и обичната јавна информација крајно скржаво, често само попатно, ги следеа и оценуваа остварувањата на нашата применета уметност воопшто. Тоа е случај и со творештвото на Този. Такашто ретроспекцијата на неговите особини и вредности може да се изврши, поретко, врз самите оригинални, а најчесто со посредна информација — фотографии, цртежи и сл.

Меѓутоа, неопходно е да се одбележи ден овој материјал е исклучително обемен и разновиден. Тој е обележан и со рамноправноста на интересот и професионалната совесност со која се однесувал Този кон одделните свои задачи.

Творештвото на Този е неминовно поврзано со културно-историската ситуација во Македонија во одредени етапи на нашиот повоен развој. Во таа смисла можат да се скицираат неколку насоки.

Во еден прв период до средината на 50-те години, творештвото на Този беше многу подиректно условено од тогашните општествени и културни прилики во Македонија. Тие се изразуваа, меѓу другото, во силниот подем на нашата национална култура во сите области. Низа

први издавачки потфати, илустрации на весници; бројни повелби, пла-  
нати итн.; првите обиди во областа на создавање наш поим за суве-  
нири, се појавија во тоа време. Повеќе од нив се реализирани од Н.  
Този: цртачко-карикатурните прилози во весниците „Народен војник“  
(1945), „„Единство“; ликовната опрема на книгите: „Антологија на ма-  
кедонската лирика“, заедно со Н. Мартиновски (1951), делата на Б.  
Бојациски, И. Андриќ, К. Чашуле, С. Јаневски (сите во 1951), „Светото  
Евангелие“ (1952), пак книга на Б. Бојациски (1953), на М. А. Попсте-  
фаниева („Македонски народни везови“ 1953) итн., се дел од тој ангаж-  
ман. Во таа етапа творештвото на Този се развива во стилска сообра-  
зеност со време што не откриваше ниту големи материјално-технички  
можности за реализација на проектиантските замисли, ниту имаше многу  
разбирање за иновации и експерименти: тоа беше своевидна претпаз-  
ливост од продори на кој ѝ да е ликовен израз несообразен со прин-  
ципите на еден строг, здржан реалистички стил во духот на социјалис-  
тичкиот реализам.

Од втората половина на шестата деценија започнуваат истражу-  
вањата на Н. Този да се постигне еден нов вид дизајнерство — да се  
применува нова логика во проектирањето, во изборот и обликувањето  
на материјалите при одредена изведбена задача.

Оваа насоченост на Този е паралелна со стремежите кај нас не  
само во применетата, туку и во ликовната уметност во потесна смисла  
на зборот. Тоа е откривање на нови стилско-изразни насоки, во кои  
често се усогласуваат две компоненти: прво, помалку или повеќе ус-  
пешно преземени шеми или само начелни — естетско-ликовни — ин-  
спирации од некои правци во уметноста на дваесеттиот век (фовизмот,  
енспресионизмот, кубизмот) — често веќе „применети“ во индустири-  
јскиот дизајн и применетата уметност во светот; второ, вклучување во  
обликовниот систем на нашите уметници елементи пронајдени во деко-  
ративното и фолклорното богатство на нашата традиција. Беше неми-  
новно Този, кој и порано го чувствуваше овој императив, да се сроди  
со оваа нова клима. Всушност, таа накано основна ориентација: здружи-  
вање на современ сензибилитет за обликување со живо присуство во  
свеста на обликовниот репертоар на минатото, — ќе остане постојан  
белег на целото натамошно творештво на Този.

Тоа поседува и една друга особина. Без оглед наде вредносно се наоѓа некое негово дело, Този настојува да постигне занаетчно-техничка дотераност во проектирањето и изведбата. Со такви одлики посебно се отвараат остварувањата на Този од последниот период. Така следејќи го овој дел на неговото творештво се установува дека тоа може да се расчлени на неколку основни подрачја.

Според својата природа разновидните симболи, амблемте, планетите се форми — предмети што обично одбележуваат одреден настан, личност, институција и сл. Този секогаш настојувал изборот на симболот, амблемот — и кога му е определен или сугериран од нарателот, што повеќе да го сообрази со дадениот повод, да го локализира во местото со кое потесно е поврзан и со епохата што ја означува. А притоа — да се нагласи и нашата „македонска арома“ и еден свој индивидуален обликовен јазик: преку грижливо структурирање на словата (Този изработи цел еден свој специфичен стил за словата од нашата азбука), детали на предмети, згради, природни нешта, а во духот на една „старинска“, средновековна стилистика (значка за Конгресот на славистите во Охрид 1963, на Климент Охридски 916—1966, златна спомен плаќета на АСНОМ за Тито по повод 25 годишнината од првото негово заседание, 1969 и сл.). Тие „предмети“ дејствуваат сачено, одмерено, а во исто време интимно, со занаетчски рамноправно обработени детали во нивната општа структура. Нешто поинаку се обликувани плаќетите на Фото и кино-сојузот на Македонија (1964) и плаќетата на „Југотутун“ (1973): нивната структура е нешто „потехнички“ замислена. Со тоа најмногу се изделува амблемот на фабриката „Искра“ од Куманово: нејзиниот симбол го наметнува почетното слово на ова име и е претворен во стегната, прегледна техничка шема разрешена во звучни судири на бои.

Повелбите, дипломите, свидетелствата итн. изработени од Н. Този принципијелно не се разликуваат од претходната група негови остварувања. Разликите меѓу нив се понанжуваат ако се има предвид денови овие документи се јавуваат или како уникатни остварувања или во сериска, индустриско-графичка изведба. Кај Този оригиналите претставуваат еден вид „модерна варијанта“ на стари документи. Уметникот тука интелигентно одбира впечатливи детали за да се „објасни“ функцијата или поводот на даден формулар или ант од овој карактер:

Климентовиот лин, композиција од атрибути на нашата култура — користени се, на пример, при дипломите за доделувањето на големите републички награди („Климентовата“ и „Октомврисната“); или за да ја наметне свеченоста на даден формулар, Този користи природни, често скапоцен материјали, со грижлива дотераност на текстот — на пример при разни повелби доделувани од некои државни органи или град Скопје

Во опремувањето на книги, разновидни пригодни или наменски публикации, Този рамноправно внимание му посветува на самиот основен дизајн („огледало“) во кој обично детално ги разработува односите на графичките и ликовните елементи: изборот на словата, распоредот на репродукциите, квалитетот на хартијата итн. Во последните неколку години Този ги постигна некои од своите најистакнати резултати поврзани со неколку значајни изданија: Марсовиот „Капитал“, собраниите дела на академикот д-р Х. Поленановиќ, книгата поезија на францускиот поет Гилвин (сите изданија на „Мисла“) и др. Тука изборот на материјали за опремата што дејствува благородно, скапочено, чија структура се наметнува, стемнетиот или здржан колорит карактеристичен со својата елеганција, натамошната разработка на словата со создавање на една своя стилско-обликовна формула, длабоко всадена во духот на македонската кирилица, — се некои од карактеристите на овие изданија.


Низа творби на Този се остварени со здружен напор — негов, како проентант и на еден или повеќе соработници. Тоа е разбираливо ако се има предвид сложеноста на задачите и фактот дека ваква соработка е мошне честа во минатото и во современата уметничка и занаетчиско-индустриска практика. Този успева притоа да ја сочувва автентичноста, индивидуалноста на својата општа ориентација, безразлично до каде оди „ зависноста“ од таа соработка. Така за одбележување е, меѓу другите, комплетот за пушење составен од чибуци, табакера, пепелници и сл. изработен според нацртот на Този во духот на охридското уметничко занаетчиство, а во техниката на инкрустацијата. Деликатноста на формите, суптилната и елегантна градба на декоративните цртежи, здржаниот и префинет колорит (ненаметливи судири на темната основа со сребренесто — седефната боја на цртежите и сл.). се белези на ова дело.

Този се впушти и во нови ангажмани. Така една од фирмите во Скопје (на „Трготекстил“) уметникот со усет ја вклопи со масите и по-вршините на една модерна, но со деноративни елементи доста обременета, фасада.

Еден од последните, сè уште само проектантски, ангажман на Този — како и многу претходни во заедница со други автори (архитектите Драган Бошњановски и Јордан Јорданов) — е елаборатот за внатрешното уредување на „манедонската соба“ во зградата на СИВ во Белград. Може да се смета како еден вид резиме на досегашната творечка насоченост на Този. Неговиот дел тука е особено видлив во проектирањето на еден голем килим, чиј централен цртеж е составен од елементи на фолклорот од Пиринска, Вардарска и Егејска Македонија. Целиот амбиент е замислен со стремен во згустен вид да го соопшти здивот на уметноста на македонскиот народ и на народностите што живеат во Македонија.

Се надевам дека овој потфат ќе биде стимулација за Този поинтензивно да се насочи во овој вид „дизајнирање“ на просторите, во коишто се одвива нашето јавно или приватно дејствување.

д-р Борис ПЕТКОВСКИ



1. **Иницијалот А**  
Антологија на македонската лирика  
(со Н. Мартиносни)  
0,25 X 0,3 см.  
Југословенска книга, Београд  
Печатница „Култура“, Београд, 1951.
2. **Планета на „Југотутун“**  
(златна, сребрена, бронзена)  
0,85 x 0,55 см.  
ОЗЕХА, Скопје, 1973.
3. **Спомен планета на првото собранието на АСНОМ — 1944**  
(сребрена)  
Пречник 0,9 см.  
ОЗЕХА, Скопје, 1969.
4. **Планета на photo и кино сојузот на Македонија**  
(сребрена)  
Пречник 0,8 см.  
ОЗЕХА, Скопје, 1964.
5. **Планета „АФЖ 1944—1969“**  
(сребрена)  
Пречник 0,7 см.  
Ковница новца, Београд, 1969.
6. **Амблем на македонската академија на науките и уметностите**  
(со Т. Андреевски)  
Пречник 0,50 см.  
Кован бакар, 1966.
7. **Спомен плоча 100 години на тутунскиот комбинат во Прилеп**  
(со Т. Мојсов)  
0,70 x 0,50 см.  
Лиена бронза, 1973.
8. **Облинувани и опремени планети**
9. **Цртеж за амблемот на Охридско лето**  
Пречник, 0,6 см.  
Туш, перо, 1975.
10. **Златна планета на првото заседание на АСНОМ 1944**  
(Златно на сребрена подлога)  
Пречник 0,10 см.  
ОЗЕХА, Скопје, 1969.
11. **Претседателот на СФРЈ и претседател на СНЈ, ЈОСИП БРОЗ ТИТО во својот работен кабинет.**  
На масата се Спомен планетата и повелбата на Првото заседание на АСНОМ
12. **Повелбата и златната планета на Првото заседание на АСНОМ 1944, доделени на другарот Тито по повод прослава на 25 годишнината од заседанието**
13. **Повелба на собранието на град Скопје доделена на шефовите на државите што помогнаа во убланкувањето на последиците од натастрофалниот земјотрес**  
0,23 x 0,32 см.

- Корица, резба С. Атанасовски  
Печат, ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1964.
- 14. Гарнитура за пушење обликувана во седеф и сребро, подарон на другарот Тито од младината на Југославија**  
Инкрустација, Неби и Халим Хамди, 1962.
- 15. Повелба на универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје за почесните доктори**  
0,24 x 0,50 см.  
Печат, ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1974.
- 16. Планат за 2. триенале на современата југословенска графика во Битола**  
0,50 x 100 см.  
Печат ГЗ „Киро Дандаро“, Битола, 1975.
- 17. Повелба за редовните членови на МАНУ**  
(Пергамин)  
0,023 x 0,32 см.
- 18. Претседателот на собранието на град Скопје Љупчо Ставрев и претседателот на владата на Белгија Едмон Лебиртон потпишуваат повелба за соработка, 1974.**  
(пергамент)  
0,25 x 0,35 см.
- 19. Повелба и дипломи обликувани во разновидни техники и материјали.**
- 20. За радосно детство**  
(зборник)  
0,21 x 0,30 см.  
Совет за грижи и воспитување на децата на Македонија  
Печат, ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1972.
- 21. Детска недела**  
(налепница)  
0,3,5 x 0,3,5 см.  
Совет за грижи и воспитување на децата на Македонија  
Печат, ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1976.
- 22. Борис Бојаџиски**  
Палавото зајче  
(корици и илустрации)  
0,21,5 x 0,29 см.  
Детска радост, Скопје  
Печат, „Нова Македонија“, Скопје, 1953.
- 23. Карл Маркс**  
Капиталот, 1. 2. 3.  
(корица)  
0,29 x 0,24,5 см.  
МИСЛА, Скопје  
Печат, ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1975.
- 24. Харалампие Поленаковий**  
Одбранни трудови, I—V  
(омот на корица)  
0,14,5 x 0,20,5 см.  
МИСЛА, Скопје 1974  
Печат, ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1974
- 25. Ежен Гилвик**  
(корица, опрема, илустрации)  
0,21 x 0,20 см.  
МИСЛА, Скопје  
Печат, ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1976.
- 26. Македонија**  
Туристички проспект  
(ликовно обликување)  
0,22 x 0,22 см.  
Печат, ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1959.
- 27. Тутунски комбинат — Прилеп 1973—1973.**  
Фотомонографија  
(ликовно обликување), прелом и илустрација на стр. 10 и 11  
0,24 x 0,28 см.  
Печат, ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1973.
- 28. Македонската книжевност во книжевната критика, I—V том.**  
(корица, форзеџ)  
0,14,5 x 0,20,5 см.  
МИСЛА, Скопје  
Печат, ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1973.
- 29. Печат за наградата „11 октомври“ 1969**
- 30. Печат на македонската академија на науките и уметностите, 1966**
- 31. Амблем на советот за грижи и воспитување на децата на Македонија, 1964**
- 32. Восочен печат „Климент Охридски“ 1916—1966, 1966**
- 33. Амблем на фабриката за метални конструкцији „Искра“ — Куманово, 1975**



2



3




4




5



6



7



8



9





10





11












ТРИЕНАЛЕ  
НА СОВРЕМЕНАТА  
ЈУГОСЛОВЕНСКА  
ГРАФИКА


БИТОЛА, 29. XI – 30. XII 1975




17



18









20



21













26

чината и распоредот на врножите со многу слаби и изнесува 500—600 mm воден талог годишно, така што во времето на вегетацијата има многу топлина, а малку влага. Сето ова овозможило да се создадат најволовни скопошки услови за производство на ароматичен и квалитетен тутун во овој реон.

Прилепскиот тутунопроизведен реон се вбројува меѓу првите краеви од Македонија, каде тутунот се одгледувал многу одамна. Бидејќи пушенето на тутунот, според Кажик, било познато во Истанбул уште во 1571 година, можеме да претпоставиме дека тоа било познато некаде повеќе, а некаде понапаку во целата Турска империја во чиј состав тогаш влегувало Прилеп и Македонија. Спрема тоа, се претпоставува дека во Македонија и нивното колонизирање, покрај поранешните култури во Македонија биле внесени и нови, меѓу кои бил и тутунот. Турските населби во Македонија претставувале бази за најраното производство, а Турците-главни и единствени производители на тутун на Балканскиот полуостров. Во почетокот на 17 век, според Битолските синии, обработката на тутунот се забранувала. Од ова можеме да претпоставиме дека тутунот во тоа време пошироко се произведувал во Македонија и во прилепскиот крај. И покрај забраните што повремено се донес-

ТУТУНСКО ПОЛЕ СО ПОГЛЕД НА МАРКОВИ КУЛИ



27




СУШЕЊЕ ТУТУН НА РАМКИ И ПРИЛЕНСКО СКЕЛЕ

Ние Европејците, има само јадејќи јадини како слушаме да се зборува за шумбунот, бидејќи кон 1520 година јошча нејзиното одгледување во Европа, додека Американските Индијанци во йереколумбискиот период, брез околу 3.000 години одгледувале два вида шумбун што ѝ пристигале на Nicotiana tabacum со розови цветови или на Nicotiana rustica со жолти цветови.

(Л.М. Данцел)







29





30



31



32



33

**БИОГРАФИЈА**

•

**ИЗБОР**

**ОД РЕАЛИЗИРАНИТЕ  
ИДЕЈНИ ПРОЕКТИ  
ОД ОБЛАСТА  
НА ВИЗУЕЛНИТЕ  
КОМУНИКАЦИИ**

**ОД ПУБЛИКУВАНИТЕ  
ТЕСТОВИ  
ОД ОБЛАСТА  
НА ВИЗУАЛНАТА  
КУЛТУРА**

**ОД БИБЛИОГРАФИЈАТА**

## НИКО П. ТОЗИ

Роден на 16 август 1924 година во Охрид.

Гимназија учен во Охрид и Панчево 1935—1941.

Дипломирал на одделението за иконографска уметност на Училиштето за применета уметност (ДПУ) во Охрид 1943.

1944 година се запишува на (ВХПУ) Вишето училиште за индустриска уметност во Русе, историја на уметноста студирал на Филозофскиот факултет во Скопје 1949—1952 дипломирал на групата за ликовно воспитување со историја на уметноста на Педагошката академија во Скопје 1953.

Учествувал во НОВ како борец и член на Агитпроп на I охридска и VI бригада, 48 дивизија и Командата на Охридското војно по-драче. Во овој период има создадено циклуси цртежи од животот и борбените дејствија на единиците, дрворези со ликови на борци, команданти и истаннати рановодители на сојузниците за потребите на редакциите на џебните и сидните весници, митинзите и културно-просветните приредби.

По ослободувањето како ликовен педагог работи во Охрид, учителските школи „Никола Карев“ и „Зеф Љуш Марко“, Школата за применета уметност, Средната театарска школа, Балетското училиште во Скопје, директор на Централниот пионерски дом „Карпош“ во Скопје, 1945—1949), шеф на одделението за уметност на министерствата за просвета и култура на НРМ (1949—1950) стручен соработник и начелник на Одделението за материјална култура на Институтот за фолклор (1950—1955) шеф на Бирото за документација на Советот за просвета на СРМ (1955—1957) инспектор, самостојен референт и советник во Советот за култура на СРМ и Републичниот секретаријат за култура (1957—1974). Од 1974 година заменик сенретар на Републичката заедница на културата.

Работи на полето на применетата графика. Автор е на многу опреми на книги, едиции, повелби, дипломи, значки, плашки и друг вид творби од областа на применетата уметност и визуелните комуникации, како и на написи и трудови публикувани во списа-

нија, зборници, енциклопедии и посебни изданија од областа на применетата уметност, ликовната уметност и ликовното воспитување.

Бил секретар и претседател на Друштвото на ликовните уметници за применета уметност на Македонија (1950—1964) потпретседател на Сојузот на ликовните уметници за применета уметност на Југославија (1964—1970) потпретседател на Сојузот на ликовните педагози на Југославија (1959—1964 и 1968—1972).

Зема учество во работата на жири комисии и одбори за избор и реализација на проекти во областа на визуелните комуникации по повод одбележување на јубили, културни и општествени акции и манифестации.

Општествено-политичка дејност врши нано член на одделение на ПК СНОЈ, ЗВ НММ и ЦК НММ (1945—1948); секретар на ОО СК на средните училишта во Скопје (1947—1949); секретар на ОО СК при друштвата на ликовните уметници на Македонија (1955—1962); член на секретаријат, секретар и претседател на МО на СК, член на општинската конференција на СК „Идадија“, член на Градската конференција на СК — Скопје (1966—1974); член на Комисијата за негување на традициите при Сојузот на боречките организации на Македонија од 1965; член на Советот за гримки и воспитување на децата на Македонија и Југославија и претседател на Одборот за пионери на Македонија од 1952.

Добитник е на многубројни признанија, планети и повелби за општествена, културна и ликовна дејност. На XXI-то годишно собрање на Друштвото на ликовните уметници за применета уметност на Македонија 1973 година е избран за почесен претседател на Друштвото.

Носител е на Медалот за храброст и Медалот за заслуга за народ (1947); Орденот на трудот од III ред (1957) и Орденот на трудот со златен венец (1968).

### СТУДИСКИ ПАТУВАЊА

ФРАНЦИЈА (1953, 60, 63, 73, 75).  
ИТАЛИЈА (1953, 60, 64, 65, 67).  
ШВАЈЦАРИЈА (1964).  
ГРЦИЈА (1961, 67, 70, 72).  
ТУРЦИЈА (1962).  
БУГАРИЈА (1962, 70).  
НОРВЕШКА, ШВЕДСКА, ФИНСКА (1969).

### УЧЕСТВО НА ИЗЛОЖБИ

- 1942 — Охрид, Продајна изложба на лотарија во корист на прилепските уметници  
1943 — Охрид, групна изложба на охридските уметници  
1946 — Скопје, II годишна изложба на ДЛУМ  
1950 — Скопје, V годишна изложба на ДЛУМ  
1951 — Скопје VI годишна изложба на ДЛУМ  
1956 — Белград, УМЕТНОСТА И ИНДУСТРИЈАТА — I изложба на Соузот на ликовните уметници за применета уметност на Југославија  
1957 — Скопје, I изложба на ДЛУПУМ  
1958 — Скопје, II изложба на ДЛУПУМ  
1963 — Скопје, I републичка изложба на сувенири  
1967 — Скопје, IV изложба на ДЛУПУМ  
1970 — Скопје, V изложба на ДЛУПУМ  
1971 — Нови Сад, Манедонски драгуљи  
1973 — Скопје, VI изложба на ДЛУПУМ  
— Кичево, Ликовни дела на тема НОБ (цртежи, графики и нарикатури)  
— Скопје, Ликовни дела на тема НОБ (цртежи, графики и нарикатури)  
— Титов Велес, Социјални мотиви од делата на манедонските ликовни уметници (1922—1944)  
— Скопје, Социјални мотиви во делата на манедонските ликовни уметници (1922—1944)  
1974 — Приштина, групна изложба на ДЛУПУМ  
1976 — Скопје, Пригодна изложба на ДЛУПУМ

## НАГРАДИ

- 1955 — III награда за заштитниот знак на Тутунскиот комбинат —  
Прилеп
- 1955 — Награда на Сојузниот фонд за унапредување на ликовните  
уметности „Моша Пијаде“ за систематско спроведување  
на современите концепции во ликовното воспитување на  
децата и младината
- 1961 — II награда од Советот на просвета на конкурсот за учеб-  
ници за ракописот „ДЕТСКИОТ СВЕТ ВО ЛИНИИ И БОИ“,  
заедно со Ванчо Ѓорѓиевски
- 1962 — II награда од Советот за просвета на СРМ на конкурсот  
за учебници за ракописот „ВОЛУМЕНОТ И ПРОСТОРОТ ВО  
ДЕТСКИОТ ЛИКОВЕН СВЕТ“, заедно со Ванчо Ѓорѓиевски
- 1963 — II награда на I Републичка изложба на сувенири
- 1969 — II и III награда со реализација на конкурсот за Спомен  
планета на АСНОМ
- I награда со реализација на конкурсот за дипломите за  
наградите: „11 Октомври“, „Климент Охридски“ и „Мито  
Хаџивасилев — Јасмин“
- 1970 — Награда на Друштвото на ликовните уметници за при-  
менета уметност на Македонија за особено значајни остварувања во областа на графичниот дизајн постигнати во  
долгогодишната дејност
- 1970 — Награда на Републичкиот одбор на „МЕСЕЦОТ НА КНИ-  
ГАТА“ за постигнатите резултати во графична опрема и  
линовна илустрација на книги.

## РЕАЛИЗИРАНИ ИДЕЈНИ ПРОЕКТИ

### СИМБОЛИ — АМБЛЕМИ — ПЛАКЕТИ

1953. ЗНАЧКА НА СОУЗОТ НА ИЗВИДНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА  
ИКОМ, Загреб, 1953.
1963. ЗНАЧКА ЗА КОНГРЕСОТ НА СЛАВИСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОХРИД  
ИКОМ, Загreb, 1963.  
ПЛАКЕТА НА ФОТО И КИНО СОУЗОТ НА МАКЕДОНИЈА  
ИКОМ, Загreb, 1963.
1965. АМБЛЕМ НА СОВЕТОТ ЗА ГРИЖИ И ВОСПИТУВАЊЕ НА ДЕЦАТА НА МАКЕДОНИЈА  
Скопје, 1964.
1966. ЗНАЧКА — КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 916—1966  
ИКОМ, Загreb, 1966.  
АМБЛЕМ НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И ИГРИ „ТАНЕЦ“  
Скопје, 1966.
1966. ЗЛАТНА СПОМЕН ПЛАКЕТА, 25 ГОДИНИ ОД ПРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АСНОМ  
ОЗЕХА, Скопје, 1969.  
СПОМЕН ПЛАКЕТА НА ПРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АСНОМ  
ОЗЕХА, Скопје, 1966.  
АМБЛЕМ НА КРУШЕВО  
ПЛАКЕТА, АФЖ 1944—1969  
Ковница новца, Београд, 1969.
1973. ЗЛАТНА, СРЕБРENA И БРОНЗЕНА ПЛАКЕТА „ЈУГОТУТУН“, 1600—1873—1924—1966  
ОЗЕХА, Скопје, 1973.
1974. ЗЛАТНА ПЛАКЕТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО  
ИКОМ, Загreb, 1974.

1975. ЗНАЧКА, ТРИЕСЕТ ГОДИНИ ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ НА СР МАКЕДОНИЈА  
ОЗЕХА, Скопје, 1975.

АМБЛЕМ, „ИСКРА“ — КУМАНОВО  
1975.

ПЛАКЕТА НА ДРУШТВОТО НА ЛИКОВНИТЕ ПЕДАГОЗИ НА СКОПЈЕ  
1975.

1976. ЗНАЧКА НА МАТИЦАТА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА  
ОЗЕХА, Скопје, 1976.

ЗЛАТНА ПЛАКЕТА НА МАТИЦАТА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА  
ОЗЕХА, Скопје, 1976.

### ПОВЕЛБИ — ДИПЛОМИ — СВЕДИТЕЛСТВА

1960. ПОВЕЛБА И ДИПЛОМА НА СОВЕТОТ ЗА ГРИЖИ И ВОСПИТУВАЊЕ НА ДЕЦАТА НА МАКЕДОНИЈА  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1960.
1961. ПОВЕЛБА НА ГРАДИТЕЛИТЕ НА АВТОПАТОТ ЗА ДРУГАРОТ ТИТО  
Пергамент, 1961.
1964. ПОВЕЛБА НА СОБРАНИЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ НА ШЕФОВИТЕ НА ДРЖАВИТЕ ШТО ПОМОГНАА ВО УБЛАНЖУВАЊЕТО ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО ГО ПОГОДИ ГРАДОТ НА 26 ЈУЛИ 1963 ГОДИНА  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1964.
- ПОВЕЛБА НА ГРАДСКОТО СОБРАНИЕ ДОДЕЛЕНА НА ДРУГАРОТ ТИТО НА ГОДИШНИНАТА ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС  
Пергамент, 1964.
1965. ПОВЕЛБА НА СОБРАНИЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ВЛАДИСЛАВ ГОМУЛКА, ПРВ

СЕКРЕТАР НА ОРП И ЈУЗЕФ ЦИРАНКИЈЕВИЧ,  
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МС НА НР ПОЛСКА

Пергамент, 1965.

ПОВЕЛБА НА СОБРАНИЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА  
ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НВ ОЛАВ V, КРАЛ НА НОРВЕШКА  
ЗА ПОЧЕСЕН ГРАЃАНИН

Пергамент, 1965.

1967. АДРЕС НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА  
УПАТЕН НА МАНУ НА ДЕНОТ НА НЕЈЗИНОТО  
ОСНОВАЊЕ

Пергамин, 1967

ПОВЕЛБА НА ЦК СКМ НА ДРУГАРОТ ТИТО ДОДЕЛЕНА  
ПО ПОВОД 30 ГОДИШНИНАТА ОД НЕГОВИОТ  
ИЗБОР ЗА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА КПЈ

Пергамент, 1967.

ПОЗДРАВЕН АДРЕС НА ДРУГАРОТ ТИТО ДОДЕЛЕН  
ПО ПОВОД ПУШТАЊЕТО ВО РАБОТА НА ЖЕЛЕЗАР-  
НИЦАТА ВО СКОПЈЕ

Пергамент, 1967.

ПОВЕЛБИ ЗА ПОЧЕСНИТЕ, РЕДОВНИТЕ, ДОПИСНИТЕ  
И СТРАНСКИ ЧЛНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕ-  
МИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

Пергамин, 1967.

1969. ПОВЕЛБА ВГРАДЕНА ВО КАМЕН ТЕМЕЛНИКОТ НА  
ТРГОВСКИОТ ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ

Пергамент, 1969.

ПОЗДРАВЕН АДРЕС ОД МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА  
НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ, И УНИВЕРЗИТЕТОТ  
„КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, СО СОВЕТОТ НА  
АКАДЕМИИТЕ НА СФРЈ И ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГО-  
СЛОВЕНСКИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ ПО ПОВОД ПРОСЛА-  
ВАТА 1.100 ГОДИНИ ОД СМРТТА НА КИРИЛ СОЛУН-  
СКИ ВО РИМ НА 14 ФЕВРУАРИ 1969 ГОДИНА

Пергамент, 1969.

ПОВЕЛБА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ДОДЕЛЕНА НА  
ДРУГАРОТ ТИТО ПО ПОВОД 25-ГОДИШНИНАТА ОД  
ПРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АСНОМ

Пергамент, 1969.

ПОВЕЛБА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ  
СПОМЕН ПЛАКЕТИ НА НАРОДНИТЕ ПРЕТСТАВНИЦИ  
НА ПРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АСНОМ ВО МАНАСТИ-  
РОТ ПРОХОР ПЧИНСКИ НА 2 АВГУСТ 1944 ГОДИНА  
Пергамин, 1969.

ДИПЛОМИ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ НАГРАДИ „11 ОКТОМ-  
ВРИ“, „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ И „МИТО ХАЦИВАСИ-  
ЛЕВ — ЈАСМИН“

ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје 1969.

ПОВЕЛБА НА ГК НА СКОПЈЕ ДОДЕЛЕНА НА ДРУГА-  
РОТ ТИТО ПО ПОВОД ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО 50-ГОДИШ-  
НИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО КОМУНИСТИЧКАТА ОР-  
ГАНИЗАЦИЈА ВО ГРАДОТ

Пергамент, 1969.

ПОВЕЛБА ВГРАДЕНА ВО КАМЕН ТЕМЕЛНИКОТ НА  
ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО СКОПЈЕ  
Пергамент, 1969.

ПОВЕЛБА ВГРАДЕНА ВО КАМЕН ТЕМЕЛНИКОТ НА  
МУЗЕЈОТ НА СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ ВО СКОПЈЕ  
Пергамент, 1969.

1970. ДИПЛОМА ЗА НАГРАДАТА „ПРВИ МАЈ“ НА СОЈУ-  
ЗОТ НА СИНДИКАТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1970.

ПОВЕЛБА НА СОБРАНИЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА  
ПРОГЛАСУВАЊЕ НА У ТАНТ, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР  
НА ОН ЗА ПОЧЕСЕН ГРАЃАНИН

Пергамент, 1970.

ПОВЕЛБА ВГРАДЕНА ВО КАМЕН ТЕМЕЛНИКОТ НА  
ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА ВО СКОПЈЕ

Пергамент, 1970.

1971. ПОВЕЛБА ЗА НАГРАДАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА НОВИНАРИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА „КРСТЕ МИСИРКОВ“  
Пергамент 1971.
- ПОВЕЛБА ВГРАДЕНА ВО КАМЕН ТЕМЕЛНИКОТ НА СООБРАЌАЈНИОТ ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ  
Пергамент, 1971.
- ПОВЕЛБА ЗА ДОБИТНИЦИТЕ НА НАГРАДАТА „КОЧО РАЦИН“  
Пергамин 1971.
1972. ПОВЕЛБА ОД СОВЕТОТ НА НАРОДНА ТЕХНИКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА ДРУГАРОТ БЛАГОЈА ПОПОВ  
Пергамент, 1972.
- ПОВЕЛБА ВГРАДЕНА ВО КАМЕН ТЕМЕЛНИКОТ НА СПОМЕНИКОТ НА НАЦИОНАЛНО-ОСЛОБОДИТЕЛНата БОРБА И ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ ВО КРУШЕВО  
Пергамент, 1972.
- ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР — ПОТРОШУВАЧКИ КОДЕКС ПОМЕГУ „КОМУНАЛЕЦ“ И ГРАДСНИОТ ОДБОР НА МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО СКОПЈЕ  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1972.
1973. ПОВЕЛБА ВГРАДЕНА ВО КАМЕН ТЕМЕЛНИКОТ НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ  
Пергамент, 1973.
- ЈУБИЛЕЈНА ДИПЛОМА НА ТУТУНСКИОТ КОМБИНАТ — ПРИЛЕП  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1973.
- ПОВЕЛБА НА БЕЛГРАДСКИОТ САЛОН НА ПОЕЗИЈАТА ЗА ЛУИС ПАСТОРИЈА, ПОЕТ ОД ВЕНЕЦУЕЛА  
Пергамент, 1973.
- ПОВЕЛБА НА СОБРАНИЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ ДОДЕЛЕНА ПО ПОВОД ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО 10-ГОДИШНИНАТА ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС НАНО  
ИЗРАЗ НА ПРИЗНАНИЕ ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ ВО ОБНОВАТА И ЗА ИЗГРАДБАТА НА СКОПЈЕ ОЗЕХА, Скопје, 1973.
- ПОЗДРАВЕН АДРЕС ОД МАНУ ДО ДРУШТВОТО ЗА НАУКА И УМЕТНОСТ НА ЦРНА ГОРА ПО ПОВОД НЕГОВОТО ОСНОВАЊЕ  
Пергамент, 1973.
1974. ПОВЕЛБА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ЗА ПОЧЕСНИТЕ ДОКТОРИ ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1974.
- ПОВЕЛБА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО ДОДЕЛЕНА НА ДРУГАРОТ ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ПО ПОВОД НЕГОВИОТ ИЗБОР ЗА ПОЧЕСЕН ГРАЃАНИН  
Пергамент, 1974.
1975. ПОВЕЛБА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ТИТО ВЕЛЕС НА ДРУГАРОТ ТИТО ПО ПОВОД ДОДЕЛУВАЊЕ ЗЛАТНА ПЛАКЕТА НА ГРАДОТ  
Пергамент, 1974.
- БЛАГОДАРНИЦА (пергамент), ПОВЕЛБИ И ДИПЛОМИ ОД СОВЕТОТ НА „ОХРИДСКО ЛЕТО“ ПО ПОВОД ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО 25-ГОДИШНИНАТА ОД ОДРЖУВАЊЕТО НА ЛЕТОТО  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1975.
- СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО СР МАКЕДОНИЈА  
Просветно дело, Скопје, 1975.  
Печатница „Наша книга“, Скопје, 1975.
1976. ПОВЕЛБА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „КИРЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ, НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „ПАЛАЦКИ“ ВО ОЛОМОУЦ (СРЧС)  
Пергамент, 1976.
- ПОВЕЛБА ОД „ТЕТЕКС“ — ТЕТОВО НА ДРУГАРОТ ТИТО ДОДЕЛЕНА ПО ПОВОД ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО 25-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО НА КОМБИНАТОТ  
Пергамент, 1976.

ПОЗДРАВЕН АДРЕС ОД СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ДО МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ ПО ПОВОД ВСЕЛУВАЊЕТО ВО НОВАТА ЗГРАДА

Пергамент, 1976.

ПОЗДРАВЕН АДРЕС ОД МАНУ ДО ДРУШТВОТО ЗА НАУКА И УМЕТНОСТ НА КОСОВО ПО ПОВОД НЕГОВОТО ОСНОВАЊЕ

Пергамент, 1976.

ПОВЕЛБА ЗА ПРВИТЕ НАСТАВНИЦИ НА ВИСОКАТА МУЗИЧКА ШКОЛА ВО СКОПЈЕ ПО ПОВОД ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО 10-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО НА ШКОЛАТА

Пергамент, 1976.

#### ПЛАКАТИ — АФИШИ — ПРОСПЕКТИ

1956. Иван Точко  
МАКЕДОНИЈА, туристички водич  
(омот М. Чакеља)  
Туристички сојуз на Македонија  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1956.  
ДЕТСКА НЕДЕЛА, плакат  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1956.

1957. ТУРИСТИЧКА КАРТА НА МАКЕДОНИЈА  
Туристички сојуз на Македонија  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1957.

1959. МАКЕДОНИЈА, туристички проспект  
Туристички сојуз на Македонија  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1959.

1963. СКОПЈЕ, туристички проспект  
Туристичко друштво на Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1963.

1964. ТАНЕЦ, Ансамбл за народни игри и песни, проспект  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1964.

1966. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, 916—1966, плакат  
Фото, К. Билболовски  
ГЗ „Огњен Прица“, Загреб, 1966.
1967. МЕСЕЦ НА КНИГАТА, плакат  
КПЗ на Македонија  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1967.
1972. ВО ЧЕСТ НА СВЕТИ КИРИЛ, ИЗЛОЖБА НА УМЕТНОСТА НА МАКЕДОНИЈА, плакат  
Комисија за културни врски со странство  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1972.
1973. ТУТУНСКИ КОМБИНАТ ПРИЛЕП 1873—1973, плакат  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1973.  
АВНОЈ 1943—1973, плакат  
Собрание на СФРЈ
1974. МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА И ТРКАЛЕЗНА МАСА НА ПЕН КЛУБОВИТЕ, плакат  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1974.
1975. ТРИЕНАЛЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ГРАФИКА БИТОЛА 1975  
Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола  
ГЗ „Киро Дандаро“, Битола, 1975.
- СКОПЈЕ, туристички проспект  
Туристички сојуз на Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1975.
- СКОПЈЕ, туристичка карта  
Туристички сојуз на Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1965.
1976. ПРАИСТОРИЈА ВО МАКЕДОНИЈА, плакат  
Народен музеј — Љубљана  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1976.

ДЕТСКА НЕДЕЛА, плакат

Совет за грижи и воспитување на децата  
на Македонија  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1976.

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПИОНЕРСКИ ИГРИ, повин

Совет за грижи и воспитување на децата  
на Македонија  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1976.

#### ОПРЕМА НА КНИГИ, МОНОГРАФИ И МАПИ

1945. ПОЛОЖАЈ — ПРВА БРАЗДА, л. п.

Народен војник, бр. 12. 1945.  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1945.

1951. АНТОЛОГИЈА НА МАКЕДОНСКАТА ЛИРИКА

(со Н. Мартиноски)

Југословенска књига, Београд, 1951.

Б. Бојаџиски

ЈОРДАН НИКОЛОВСКИ — ОРЦЕ  
Илинден, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1951.

Иво Андриќ

СОВРЕМЕНИ — НОВИ РАСКАЗИ  
Кочо Рацин, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1951.

Коле Чашуле

СТРАШО ПИНЦУР  
Илинден, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1951.

Данчо Зографски

ЦВЕТАН ДИМОВ  
Илинден, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1951.

СОВРЕМЕНИ МАКЕДОНСКИ РАСКАЗИ

Уред за информации на Владата на СРМ  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1951.

Славко Јаневски

БАЛАДИ (со Н. Мартиноски)  
Кочо Рацин, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1951.

1952. СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ

Иницијативен одбор на Македонската  
православна црква  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1952.

1953. Борис Бојаџиски

ПАЛАВОТО ЗАЈЧЕ  
Детска радост, Скопје  
Нова Македонија, Скопје, 1953.

Марица Антонова, Попстефаниева  
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ВЕЗОВИ

Кочо Рацин, Скопје  
ГЗ „Огњен Прица“, Загреб, 1953.

ИЛИНДЕН 1903—1953

Матица на иселениците од Македонија  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1953.

1962. КАЛЕНДАР НА МАТИЦАТА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ  
ОД МАКЕДОНИЈА

ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1962.

1963. УСТАВ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Пергамин, уникат, подарок од народот и младината на Македонија на другарот Тито  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1963.
1966. СПОМЕНИЦА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 916—1966  
Одбор за прослава  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1966.
1967. ЦВЕТОВИ ВО ПЛАМЕН 1941—1945  
Совет за грижи и воспитување на децата на Македонија  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1967.
- 25 ГОДИНИ НА СОЈУЗОТ НА ПИОНЕРИТЕ  
Совет за грижи и воспитување на децата на Македонија  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1967.
1968. СКУЛПТУРИ И ГРАФИКИ НА ДЕЦАТА ОД КРАТОВО  
Центар за детски цртежи  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1968.
- СПОМЕНИЦА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ МАНУ.  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1968.
1969. ПРИСТАПНИ ПРЕДАВАЊА, ПРИЛОЗИ И БИБЛИОГРАФИЈА НА ПРВИТЕ ЧЛЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ МАНУ  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1969.
- УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 1946—1969 (омот)  
Ректоратот на Универзитетот  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1969.
1970. ПРОСВЕТНО ДЕЛО 1945—1970  
Просветно дело  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1970.
- ЛИКОВНИ ТВОРБИ НА ДЕЦАТА НА МАКЕДОНИЈА  
Совет за грижи и воспитување на децата на Македонија  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1970.
1971. НАРОДЕН ТЕАТАР КУМАНОВО 1961—1971  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1971.
1972. ЗА РАДОСНО ДЕТСТВО  
Совет за грижи и воспитување на децата на Македонија  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1972.
- POÉSIE MACÉDONIENNE ANTOLOGIE  
Paris, 1972.
- ИКОНИ ОД МАКЕДОНИЈА, мапа-фотоси Б. Дрнков Алкалоид и Секретаријат за информации на СРМ  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1972.
- By Clorizio Nurigiani  
THE MACEDONIAN GENIUS THROUGH THE CENTURIES  
London, 1972.
1973. МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ ВО КНИЖЕВНАТА КРИТИКА, I—IV том  
МИСЛА, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1973.
- Харалампие Поленаковик  
ОДБРАНИ ТРУДОВИ, I—IV том  
МИСЛА, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1973.
- ТУТУНСКИ КОМБИНАТ ПРИЛЕП 1873—1973  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1973.
1974. Бошко Бабиќ  
СРЕДНОВЕКОВНО БОГАТСТВО НА СР МАКЕДОНИЈА  
Народен музеј — Прилеп  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1974.

Емил Зола  
НАНА  
МИСЛА, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1974.

Иван Точко  
ОХРИДСКА ТРИЛОГИЈА  
МИСЛА, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1974.

Милан Ѓурчинов  
ЖИВО И МРТВО  
МИСЛА, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1974.

Томе Саздов  
МАРКО ЦЕПЕНКОВ  
МИСЛА, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1974.

Борис Пастернак  
ДОКТОР ЖИВАГО, I и II том  
МИСЛА, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1974.

Томе Арсовски  
ЗАЛЕЗ НАД ЕЗЕРСКАТА ЗЕМЈА  
МИСЛА, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1974.

Димо Хаџи Димов  
МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ  
МИСЛА, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1974.

Меша Селимовиќ  
ДЕРВИШ И СМРТ  
МИСЛА, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1974.

ГОДИШЕН ЗБОРНИК НА МЕДИЦИНСКИОТ  
ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ  
МФ, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1974.

1975. Карл Маркс  
КАПИТАЛОТ, I—III том  
МИСЛА, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1975.

Чарлс Дикенс  
ОЛВЕР ТВИСТ  
МИСЛА, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1975.

Алберто Моравија  
РИМЈАНКА  
МИСЛА, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1975.

Франц Кафка  
ЗАМОК  
МИСЛА, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1975.

Валтер Скот  
АЈВАНХО  
МИСЛА, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1975.

Вера Битракова — Грозданова  
СТАРОХРИСТИЈАНСКИ СПОМЕНИЦИ  
ВО ОХРИДСКО  
Народен музеј, Охрид  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1975.

ЗЕМЈОДЕЛСКО-ИНДУСТРИСКИ КОМБИНАТ  
КУМАНОВО 1960—1975  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1975.

2. ТРИЕНАЛЕ НА СОВРЕМЕНАТА ЈУГОСЛОВЕНСКА ГРАФИКА, каталог  
Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола  
ГЗ „Киро Дандаро“, Битола, 1975.
1976. Чернодрински  
СОБРАНИ ДЕЛА, 1—5 тома  
МИСЛА, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1976.  
  
Шапкарев  
ИЗБРАНИ ДЕЛА, 1—5 тома  
МИСЛА, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1976.  
  
Хенрих Сенкијевиќ  
ВО ПУСТИНАТА И ПРАШУМАТА  
МИСЛА, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1976.  
  
Ацо Шопов  
ОДБРАНИ ДЕЛА, 1—5 тома  
МИСЛА, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1976.  
  
Ежен Гилвик  
ПОЕЗИЈА  
МИСЛА, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1976.  
  
Ацо Шопов  
ПЕСНА НА ЦРНАТА ЖЕНА  
МИСЛА, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1976.  
  
Атанас Вангелов  
ГЛЕТКИ И ПРИВИДЕНИЈА  
МИСЛА, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1976.

- ВИСОКА МУЗИЧКА ШКОЛА СКОПЈЕ 1966—1976  
ВМШ, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1976.
1977. Иво Андриќ  
Собрани дела 1—16 — ЗЈИ (македонско издание)  
МИСЛА, Скопје  
ГЗ „Гоце Делчев“, Скопје, 1977.
- ИЗЛОЖБИ МУЗЕЈСКИ И ГАЛЕРИСКИ ПОСТАВКИ**
1948. БОРБА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЈУ ШКОЛСТВА ФНРЈ,  
Изложба — Македонски дел (со Љ. Белогаски)  
Загреб, 1948.
1956. 10 ГОДИНИ ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА НА СР  
МАКЕДОНИЈА (со В. Поповиќ — Цицо, Т. Владимирски,  
Б. Костовски, П. Коробар)  
Уметнички павилјон Скопје, 1956.
1957. ПОСТИГНУВАЊАТА НА НР МАКЕДОНИЈА (со В. Поповиќ — Цицо, Т. Владимирски, Б. Костовски)
1963. МАКЕДОНИЈА 1958—1962 (со Д. Бошнакоски, Т. Андреевски, Д. Стојановски)  
Скопје, 1963.
1964. ПОСТАВКА НА ИЗЛОЖБАТА ВО ГАЛЕРИЈАТА НА  
НАРОДНИОТ МУЗЕЈ — ОХРИД (со А. Николовски, К. Томовски)  
Уметничка галерија, Охрид, 1964.
- ТЕМАТСКА ПОСТАВКА НА ИЗЛОЖБАТА НА  
УМЕТНИЧКАТА ГАЛЕРИЈА ВО БЕЗИСТЕНОТ — ШТИП  
(со А. Николовски, К. Томовски)  
Уметничка галерија, Штип, 1964.
1966. СЛОВЕНСКА ПИСМЕНОСТ, изложба (со В. Мошин,  
З. Јанц, В. Горгиевски, Т. Андреевски)  
Уметничка галерија, Охрид, 1966.

1971. ИЗЛОЖБА НА ОРНАМЕНТИ ОД СРЕДНОВЕКОВНИТЕ РАКОПИСИ ОД МАКЕДОНИЈА  
Копии, Љ. Стефовска  
Ориентален институту, Рим, 1971.

#### С У В Е Н И Р И

1952. ШТАФЕТНА ПАЛИЦА НА ЗАДРУЖНИОТ СОЈУЗ НА ЈУГОСЛАВИЈА СО ПОЗДРАВНО ПИСМО НА ПЕРГАМЕНТ УПАТЕНО ДО ДРУГАРОТ ТИТО ЗА НЕГОВИОТ РОДЕНДЕН  
Резба, С. Атанасовски, 1952.
1962. КОЛЕКЦИЈА ЗА ПУШЕЊЕ ОБЛИКУВАНА ВО СЕДЕФ И СРЕБРО, ПОДАРОК НА ДРУГАРОТ ТИТО ОД МЛАДИНАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА  
Инкрустација, Неби и Халим Хамди, 1962.
1968. ОГРЛИЦА НА ГРАДОВИТЕ НА МАКЕДОНИЈА, ПОДАРОК НА ДРУГАРОТ ТИТО (со Т. Андреевски)  
Сребро, Рубин, Скопје, 1968.
1970. МАКЕДОНСКИ САНДАК, ПОДАРОК НА ДРУГАРОТ ТИТО ОД СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА  
Резба, С. Атанасовски, 1970.
1973. СПОРЕД ГРАВУРАТА НА СКОПЈЕ ОД XVI ВЕН,  
ПОДАРОК НА ДРУГАРОТ ТИТО ОД СОБРАНИЕТО  
НА ГРАД СКОПЈЕ  
Опрема, И. Шопов, 1973.

#### П У Б Л И К У В А Н И

##### ТЕКСТОВИ ОД ОБЛАСТА НА ВИЗУЕЛНАТА КУЛТУРА

1946. РЕЗБИТЕ ВО ЦРКВАТА СВ. СПАС  
Едниство, Скопје, 14. XI 1946.
1950. ЃУРА ЈАКШИЌ, ГОЛЕМ ХУДОЖНИК И ПОЕТ  
Млад борец, Скопје, бр. 300, 1950.  
ВО ПАРИЗ СЕ ОТВОРИ ИЗЛОЖБАТА НА СРЕДНОВЕКОВНАТА УМЕТНОСТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ НАРОДИ  
Културен живот, Скопје, 7. IV 1950.

КУЛТУРНАТА ПРЕРОДБА НА СРМ,  
ИЗЛОЖБА ВО ОХРИД  
Културен живот, Скопје, бр. 10, 1950.

РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ ВО ОХРИД  
Културен живот, Скопје, бр. 17, 1950.

ПРЕД ПЕТТАТА ОПШТА ИЗЛОЖБА,  
НИЗ АТЕЛЈЕАТА НА НАШИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ  
Културен живот, Скопје, бр. 17, 1950.

V-ТА ОПШТА ИЗЛОЖБА НА НАШИТЕ ХУДОЖНИЦИ,  
НИЗ ИЗЛОЖБЕНИТЕ САЛОНИ  
Културен живот, Скопје, бр. 18, 1950.

1951. ПРВА ИЗЛОЖБА УМЕТНИЧКЕ ФОТОГРАФИЈЕ  
У МАКЕДОНИЈИ  
Фотографија, Београд, 1951.

САВЕЗНА ИЗЛОЖБА НА СОВРЕМЕНАТА ЈУГОСЛОВЕНСКА СКУЛПТУРА И ЧИСТА ГРАФИКА  
ВО ЉУБЉАНА  
Културен живот, Скопје, бр. 8, 1951.

ПРИМЕНЕТА ГРАФИКА  
Специјално графичко училиште „Благој Шополчев“,  
Скопје, 1951.

1952. ПРОБЛЕМИТЕ И ЗАДАЧИТЕ ПРЕД НАШИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ, ОДГОВОР НА ЛАЗАРА ЛИЧЕНОСКИ  
Нова Македонија, Скопје, 15. I 1952.

1953. УЧЕБНИК ПО ЦРТАЊЕ ЗА ОКМОЛЕТКИТЕ И ГИМНАЗИИТЕ  
Просветно дело, Скопје, 1953.

МОДЕЛИРАЊЕ  
Прирачник за основните училишта, осмолетките, низите класови на гимназиите и учителските школи  
Просветно дело, Скопје, 1953.

1954. СЕЌАВАЊА НА ФРАНЦИСКО ГОЈА  
Нова Македонија, Скопје, 11. XI 1954.  
ВО ГАУНHIOT ГРАД НА ЖИРОНДА, ИЗЛОЖБА НА ЕЛ ГРЕКО  
Нова Македонија, Скопје, 15. XI 1954.
1955. СВЕТОТ ПРЕНЕСЕН СО ОЧИТЕ НА ДЕЦАТА  
Разгледи, Скопје, бр. 21, 1955.  
ЛИКОВНО ОБЛИКУВАЊЕ НА ПОВРШИНАТА И НА ПРОСТОРОТ  
Разгледи, Скопје, бр. 32, 1955.  
ОД ТИЦИЈАНА ДО ТЈЕПОЛА — изложба во Народниот музеј во Белград  
Разгледи, Скопје, бр. 23, 1955.  
ТРИЕНАЛЕ НА ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ ВО ЗАГРЕВ  
Разгледи, Скопје, бр. 24, 1955.
1956. НА ДНЕВЕН РЕД: ИНДУСТРИСКАТА ЕСТЕТИКА  
Разгледи, Скопје, бр. 10, 1956.  
ПОДАРОК ОД КИНА, ИЗЛОЖБА НА КИНЕСКАТА ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ  
Разгледи, Скопје, бр. 10, 1956.
1957. ЦРТАЊЕ, учебник за осумгодишните училишта и гимназиите  
Просветно дело, Скопје, 1957.
1958. СОВРЕМЕНА ЈАПОНСКА ГРАФИКА  
Разгледи, Скопје, јуни, 1958.
1959. ПРВА РЕПУБЛИЧКА ИЗЛОЖБА НА ЛИКОВНИТЕ АМАТЕРИ ОД МАКЕДОНИЈА  
Просветен работник, Скопје, бр. 128, 1959.  
АМАТЕРИЗМОТ И ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ  
Културен живот, Скопје, бр. 6, 1959.
1960. ПРЕДГОВОР ВО КАТАЛОГОТ ЗА ПОСМРТНАТА ИЗЛОЖБА НА ЛИКОВНОТО ТВОРЕШТВО НА АНДОН ДУКО 1909—1944  
Скопје, 4 јули 1960.  
БРАНКО ШОТРА, СЛИКАР И БОРЕЦ  
Млад борец, Скопје, 1960.  
НУЖНО Е ФОРМИРАЊЕ ДРУШТВО НА ПРИЈАТЕЛИ НА ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ  
Разгледи, Скопје, ноември, 1960.
1961. ДЕТСКИОТ СВЕТ ВО ЛИНИИ И БОИ (со Ванчо Ѓорѓиевски)  
Прирачник за учениците од I—V одделение  
Просветно дело, Скопје, 1961.  
ПРЕДГОВОР ВО КАТАЛОГОТ ЗА РЕТРОСПЕКТИВНАТА ИЗЛОЖБА НА ВАНГЕЛА КОЦОМАНА  
Струга, 25. VI. 1961.  
СЛОВЕНЕЧКА ГРАФИКА  
Културен живот, Скопје, бр. 7—8, 1962.
1963. ДЕТСКИОТ СВЕТ ВО ВОЛУМЕН И ХОРИЗОНТИ (со Ванча Ѓорѓиевски)  
Прирачник за учениците од VI—VШ одделение  
Просветно дело, Скопје, 1963.
1964. ОСНОВНИ ПОСТАВКИ ЗА ИЗРАБОТКА СТУДИЈА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ИСТОРИСКИТЕ НАСТАНИ ОД НОБ И МИНАТОТО ВО ИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА (со М. Апостолски, В. Нетков, К. Томовски)  
Зборник на Штипскиот народен музеј, кн. III,  
1962—1963, Штип, 1964.  
СТАРА ГРАДСКА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАЦИЈА НА ГРАДОВИТЕ, Екстериерот и интериерот на старата градска архитектура во Македонија во ликовното творештво  
Зборник, Охрид, 1964.

1965. НАРОДИ ЈУГОСЛАВИЈЕ  
САНУ, Белград, ЕИ — кн. 13, посебно издание, 1965.
1967. ПРОГРАМА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА НАСТАНИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА БОРБА И ПРВАТА СЛОБОДНА ТЕРИТОРИЈА ВО ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА 1941—1944 (со М. Апостолски, К. Томовски, В. Ивановски)  
УОСС про Скопскиот универзитет, Скопје, 1967.
1968. ЛИКОВНО ВОСПИТУВАЊЕ НА ДЕЦАТА, Изложбите, галериите, музеите и другите ликовни манифестации, еден од факторите во ликовното воспитување на децата  
Центар за детски цртежи, Скопје, 1967.
1969. МАКЕДОНСКИ ФОЛКЛОР, Кукуренокт во орнаментиката на мијачките копаничари  
Институт за фолклор, Скопје, П, бр. 3—4, 1969.
1970. ИЛИНДЕН 1903, Илинденското востание во современата македонска уметност  
Институт за национална историја, Скопје, 1970.
- НИРИЛ СОЛУНСКИ, I, Кирил и Методиј во творбите на македонските копаничари  
МАНУ, Скопје, 1970.
1971. МАКЕДОНСКИ ФОЛКЛОР, Книгата како симбол на мијачките копаничари  
Институт за фолклор, Скопје, VI, бр. 7—8, 1971.
- МУЗЕЈОТ НА СОВРЕМЕНАТА ПИСМЕНОСТ И МАНАСТИРСКИОТ КОМПЛЕКС СВЕТИ КЛИМЕНТ  
Културен живот, бр. 7—8, Скопје, 1971.
- VOOD GARVING IN MACEDONIA  
Macedonian review, Skopje, 1971,
1972. СТАРА СЕЛСКА АРХИТЕКТУРА, ЗАШТИТА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА, Селото во ликовното творештво Лазара Личеноски  
Зборник, Скопје, 1972.  
THE WORKING OF PRECIOUS METALS IN MACEDONIA  
Macedonian review, Skopje, 1972.
1973. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 1872—1972, Гоце Делчев во современата македонска уметност  
МАНУ и Институтот за национална историја, Скопје, 1973.
1974. МАКЕДОНСКИ ФОЛКЛОР, Цвеќето во творбите на мијачките копаничари  
Институт за фолклор, Скопје, ВП, бр. 13, 1974.
1975. ЗБОРНИК ПОСВЕТЕН НА ДИМЧЕ КОЦО 1910—170.  
Од страниците на една монографија  
Археолошки музеј на Македонија, Скопје, 1975.  
ЛИКОВНО ВОСПИТАНИЕ, 1. 2. 3. (со Ванчо Ѓорѓиевски)  
Просветно дело, Скопје, 1975.
- ЛИКОВНО ВОСПИТАНИЕ, 4. 5. 6. 7. 8. (со Ванчо Ѓорѓиевски)  
Просветно дело, Скопје, 1975.
1976. БИГОРСКИ НАУЧНО-КУЛТУРНИ СОБИРИ 1974—1975,  
Еден од трезорите во манастирот Јован Бигорски  
Мисла, Скопје, 1976.
- СОРАБОТНИК НА ЛЕКСИКОНОГРАФСКИОТ ЗАВОД НА СФРЈ — ЗАГРЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА:  
— ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ, I—VШ том  
— ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ЛИКОВНИХ УМЈЕТНОСТИ, I—IV том  
Објавените единици — сигнирани со иницијалите Н.П.Т.

## БИБЛИОГРАФИЈА

1946. Димитар Митрев  
ВТОРА ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ  
Нов Ден, Скопје, бр. 9 и 10, 1946.
1950. Бранко Заревски  
НИЗ ИЗЛОЖБАТА НА ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ  
Нова Македонија, Скопје, 7. XI. 1950.  
Аноним  
ВО СКОПЈЕ Е ОСНОВАНО ДРУШТВО ЗА ПРИМЕНЕТА  
УМЕТНОСТ НА МАКЕДОНИЈА  
Народна просвета, Скопје, 16. IV. 1950.
1951. Мило Милуновиќ  
О МАКЕДОНИЈИ И ИЗЛОЖБИ МАКЕДОНСКИХ  
УМЕТНИКА  
Уметност, Београд, бр. 3, 1951.  
Коле Чашуле  
ПО ПОВОД ПЕТТАТА ИЗЛОЖБА НА ЛИКОВНИТЕ  
УМЕТНИЦИ  
Нова Македонија, Скопје, 24. I. 1951.  
Аноним  
ИСЕЛЕНИЦИТЕ И МАКЕДОНИЈА  
Нова Македонија, Скопје, 18. V. 1951.  
Аноним  
ЕДНО ЗНАЧАЈНО ИЗДАНИЕ, АНТОЛОГИЈА НА  
МАКЕДОНСКАТА ЛИРИКА  
Нова Македонија, Скопје, 7. VI. 1951.  
Јордан Леов  
НИЗ ШЕСТАТА ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ  
ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ  
Нова Македонија, Скопје, 21. X. 1951.  
Иве Ладика  
МАКЕДОНСКА ЛИРИКА  
Књижевне новине, Београд, 11. IX. 1951.

1952. Бранко Варошија  
КОН VI ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ  
УМЕТНИЦИ  
Млада литература, Скопје, бр. 4, декември, 1952.
1953. А. З.  
НОВА ИЗДАЊА НА МАКЕДОНСКОМ ЈЕЗИКУ  
Политика, Београд, 28. IV. 1953.
- Аноним  
ПРВ БРОЈ НА СПИСАНИЕТО „МАКЕДОНИЈА“  
Нова Македонија, Скопје, 7. VI. 1953.
- Б. П.  
ИЛИНДЕН 1903—1955 ЈУБИЛАРЕН ЗБОРНИК  
НА МАТИЦАТА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА  
Нова Македонија, Скопје, 18. VII. 1953.
- Б. П.  
„МАКЕДОНИЈА“ БР. 3  
Нова Македонија, Скопје, 7. VIII. 1953.
- Б. П.  
Б. БОЈАЦИСКИ „ПАЛАВОТО ЗАЈЧЕ“  
Нова Македонија, Скопје, 32. VIII. 1953.
1954. О. и Л. Бихаљи — Мерин  
МАЛА ЗЕМЉА ИЗМЕГУ СВЕТОВА  
Просвета, Београн, 1954.
- Аноним  
УМЕТНИЧКИ ПРЕДМЕТИ — ПОДАРОК ЗА МАРШАЛ  
ТИТО  
Нова Македонија, Скопје, 24. V. 1954.
1955. Аноним  
ЕДНА ПРИРАЧНА КНИГА ВО ИЗДАНИЕ НА  
КНИГОИЗДАТЕЛСТВОТО КОЧО РАЦИН  
Нова Македонија, Скопје, 25. III. 1955.
1957. Аноним  
ИЗЛОЖБА НА ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ  
Нова Македонија, Скопје, 14. XI. 1957.

1959. Томе Саздов  
СОДЕЈСТВО СО ИНДУСТРИЈАТА  
Нова Македонија, Скопје, 27. IV. 1959.
- Радивое Пешиќ  
СРЕДБА СО ПИСАТЕЛОТ ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ  
Нова Македонија, Скопје, 17. V. 1959.
- ТАНЈУГ  
ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ ЗА УСПЕХЕ У УМЕТНИЧКОМ  
ВАСПИТАЊУ ДЕЦЕ  
Борба, Београд, 9. X. 1959.
- Томе Саздов  
ЛИКОВНОТО ВОСПИТУВАЊЕ СОСТАВЕН ДЕЛ НА  
ОБРАЗОВАНИЕТО НА ТРУДБЕНИЦИТЕ  
Нова Македонија, Скопје, 4. XII. 1959.
1960. Ксенија Гавриш  
ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА „ВИЗУЕЛНИ КОМУНИКАЦИИ“  
Нова Македонија, Скопје, 5. VII. 1960.
- Верољуб Андоновски  
ПОСМРТНА ИЗЛОЖБА НА ЛИКОВНИОТ УМЕТНИК  
И БОРЕЦ АНДОН ДУКО  
Нова Македонија, Скопје, 21. I. 1961.
1961. Б. А.  
НА ТРАСАТА НА АВТОПАТОТ  
Нова Македонија, Скопје, 21. I. 1961.
1963. Олга Спиркоска  
СИМПОЗИУМ ЗА ЛИКОВНО ВОСПИТУВАЊЕ  
НА ДЕЦАТА  
Нова Македонија, Скопје, 26. XII. 1963.
1964. Г. Гацовски  
СТАРАТА АРХИТЕКТУРА Е ВРЕДНА И ТРЕБА ДА СЕ  
СОЧУВА  
Нова Македонија, Скопје, 19. XII. 1964.

Томе Андреевски

ПО ПОВОД ДВАЕСЕТГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО  
НА ДРУШТВОТО НА ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ ЗА  
ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ НА МАКЕДОНИЈА

Обликување, Скопје, I. 1966.

1967. ТАНЈУГ

СВЕЧАНА СЕДНИЦА НА ЦК СКЈ ПО ПОВОД 30-  
ГОДИШНИНАТА ОД ИЗБОРОТ НА ДРУГАРОТ ТИТО  
ЗА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА КПЈ, Претседателот  
Тито ја разгледува повелбата која од името на СК на  
Македонија му ја предадоа Крсте Црвенковски и Бошко  
Станковски (фотос)

Нова Македонија, Скопје, 29. ХП. 1967.

1968. Антоније Николовски

ПРЕДГОВОР ВО ПУБЛИКАЦИЈАТА ОБЛИКУВАЊЕ  
ДЛУПУМ, Скопје, 1968.

Димче Коцо

ТОЗИ, Нико Петра,  
Енциклопедија ликовних умјетности, 4, Загреб, ЈЛЗ,  
1966

Аноним

РЕТКИ ИЗДАНИЈА „ОБЛИКУВАЊЕ“  
Нова Македонија, Скопје, 7. VI. 1968.

1969. Одбор за прослава на 25-годишнината од I заседание  
на АСНОМ

СООПШТЕНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД КОНКУРСОТ ЗА  
ОБЛИКУВАЊЕ НА СПОМЕН ПЛАКАТА  
Нова Македонија, Скопје, 3. V. 1969.

Благоја Антиќ

ПОВЕЛБА НА ГРАДСКАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СКЈ  
ОД СКОПЈЕ ШТО МУ Е ПОДАРЕНА НА ПРЕТСЕДА-  
ТЕЛОТ ТИТО

Нова Македонија, Скопје, 15. V. 1969.

Гроздан Попов  
ЛУЃЕ ВО ФОКУСОТ  
Вечер, Скопје, 27. V. 1969.

Гроздан Попов  
ЛУЃЕ ВО ФОКУСОТ  
Вечер, Скопје, 2. VIII. 1969.

А. Д.  
ОДРЕДЕН АМБЛЕМОТ НА ОПШТИНАТА КРУШЕВО  
Нова Македонија, Скопје, 20. X. 1969.

Ф. Р.  
ПОВЕЛБАТА И ЗЛАТНАТА ПЛАКЕТА НА АСНОМ —  
ПРИЗНАНИЕ И БЛАГОДАРНОСТ НА ТИТО  
Нова Македонија, Скопје, 3. VIII. 1969.

Б. А.  
НА КОНКУРСОТ ЗА ИДЕЈНО-ЛИКОВНО ОБЛИКУВАЊЕ  
НА ДИПЛОМИТЕ ЗА НАГРАДИТЕ „11 ОКТОМВРИ“,  
„КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ И „МИТО ХАЦИ ВАСИЛЕВ —  
ЈАСМИН“ ПРИФАТЕНИ ПРЕДЛОЗИТЕ НА НИКО ТОЗИ  
Нова Македонија, Скопје, 27. XI. 1969.

1970. Редакција

У ТАНТ ПОЧЕСЕН ГРАЃАНИН НА СКОПЈЕ, ГЕНЕРАЛ-  
НИОТ СЕКРЕТАР У ТАНТ ЈА ПРИМА ПОВЕЛБАТА ЗА  
ПОЧЕСЕН ГРАЃАНИН НА СКОПЈЕ (фото-репортажа)  
Нова Македонија, Скопје, 31. XI. 1970.

Т. Ширилов  
ЈУБИЛЕЈНА ИЗЛОЖБА НА ДЛУПУМ  
Вечер, Скопје, 27. XII. 1970.

Аноним  
ИЗЛОЖБА НА УМЕТНИЦИТЕ НА ПРИМЕНЕТИТЕ  
УМЕТНОСТИ  
Нова Македонија, Скопје, 27. XII. 1970.

1972. Д. Пачемски

ЛУЃЕ, ПРОФЕСИИ, ВРЕМЕ  
Вечер, Скопје, 20. I. 1972.

1973. Љупка Дамјановска

ПРЕДГОВОР ВО КАТАЛОГОТ ЗА ИЗЛОЖБАТА  
„ЛИКОВНИ ДЕЛА НА ТЕМА „НОВ — ЦРТЕЖИ,  
ГРАФИКИ, КАРИКАТУРИ“  
Кичево, Скопје, 1973.

Аноним

СОЦИЈАЛНИ МОТИВИ ВО ЛИКОВНИТЕ ДЕЛА  
Нова Македонија, Скопје, 9. X. 1973.

Љупка Дамјановска

ЛИКОВНИ ДЕЛА ОД НОВ  
Нова Македонија, Скопје, 24. X. 1973.

Борис Петковски

ПРЕДГОВОР ВО КАТАЛОГОТ ЗА ИЗЛОЖБАТА „СОЦИЈАЛНИ МОТИВИ ВО ДЕЛАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ  
ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ, 1922—1944“  
Титов Велес, Скопје, 1973.

1974. Љупка Дамјановска

СОЦИЈАЛНИТЕ МОТИВИ ВО МАКЕДОНСКОТО ЛИКОВНО ТВОРЕШТВО (Кон изложбата организирана во рамките на неделата на уметноста под покровителство на УНЕСКО)  
Нова Македонија, Скопје, 31. XII. 1976 и 1 и 2. I. 1974.

1976. Красимир Трајнов

МАЈСТОРИ НА МИНИЈАТУРАТА, (1.2.3.4.5.)  
Нова Македонија, Скопје, 10. 17. 24. 31. VII. — 7. VIII.  
1967.

Красимир Трајнов

НОВИ ИЗДАНИЈА НА МИНИЈАТУРИ (III)  
Нова Македонија, 2. X. 1976.

ПЕЧАТ: ГРАФИЧКИ ЗАВОД „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ — СКОПЈЕ

ТИРАЖ: 500 ПРИМЕРОЦИ

